

Пријавување

Ако сте загрижени или се сомневате дека е прекршен законот, нашиот Кодекс на однесување или Кодексот на снабдувачите, тогаш сакаме да го пријавите тоа.

Наша цел е да ја поттикнеме отвореноста и ќе ги поддржиме оние кои изразуваат загриженост, дури и ако се покаже дека згрешиле. Меѓутоа, злонамерното изразување загриженост може да доведе до дисциплинска постапка.

Нашиот Кодекс на однесување и Кодексот на снабдувачите се достапни на Интернет на: www.imperialbrandsplc.com. Прашањата можете да ги испратите преку е-пошта на Governance.Team@impbrands.com

Има неколку начини на кои можете пријавите:

1. Да пријавите на локално ниво

Ако не ви е непријатно, изразете ја вашата загриженост кај вашиот раководител или кај вашиот локален тим за човечки ресурси.

2. Да пријавите во Групацјата

Ако ви е непријатно да ја изразите вашата загриженост кај колега на локално ниво или, ако веќе сте изразиле загриженост на локално ниво и сметате дека локалната реакција не е доволна, во тој случај можете да контактирате некого во Групацјата, вклучувајќи ги:

- **Групацискиот секретар на компанијата;**
- **Финансискиот контролор на Групацјата;** или
- **Директорот за човечки ресурси на Групацјата.**

Телефон: +44 (0)117 963 6636 и кажете дека пријавувате неправилност.

Ако претпочитате, вашата загриженост можете да ја изразите и во пишана форма. Во тој случај ќе ни помогне ако ни кажете како да ве контактираме. Вашата загриженост можете да ја поставите или да ја испратите преку е-пошта на:

The Group Company Secretary, 121 Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, United Kingdom Со назнака: „ Personal “	Е-пошта: speakup@impbrands.com .
--	---

3. Да пријавите преку надворешниот контакт центар на Expolink

Иста така, вашата загриженост можете да ја изразите во секој момент преку целосно независната услуга што ја обезбедува **Expolink**, што можете да ја контактирате преку телефон, е-пошта, веб-сајт или апликацијата SpeakingUp. Ако така претпочитате, тоа можете да го направите целосно анонимно. Expolink ќе се погрижи брзо да ги извести вистинските луѓе за вашата загриженост:

- Контакт центарот на Expolink работи 24 часа на ден, 7 дена во неделата (освен на 25 декември). Телефонскиот број на контакт центарот е различен за секоја земја. Ако не го знаете бројот, проверете на локалните огласни табли или посетете ги веб-сајтовите www.expolink.co.uk, www.imperialbrandsplc.com или интранетот на групцијата
- Пријавите може да се испратат преку е-пошта до Expolink на imperialbrands@expolink.co.uk
- Веб-базираните пријави може да се поднесат од веб-сајтот на Expolink www.expolink.co.uk користејќи ја шифрата за пристап „imperialbrands“

- Преземете ја апликацијата SpeakingUp од Apple App Store, Google Play или Microsoft. Користете ја шифрата за пристап „imperialbrands“.

Што ви гарантираме

Колку што е можно, ние ќе ја чуваме вашата анонимност и доверливоста на вашата загриженост. Меѓутоа, за да се спроведе соодветна истрага, можеби ќе треба да откриеме некои информации.

Можете да одлучите анонимно да ја изразите загриженоста, ако е тоа дозволено со закон во земјата каде што работите.

Ние не толерираме одмазда против поединец кој пријавува прекршок или помага во истрага.

Август 2019 година